



СЛУЖБЕНИ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува секоја среда и по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ бр. 101-990880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 101-070880.

Сабота, 18 февруари 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 12

ГОД. VI

Цена на овој број е 8.— дина. — Претплатата за цела 1950 година изнесува 350.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефони: Редакција 28-833, Администрација 27-593, Продавни одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

141.

УКАЗ

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во врска со чл. 4 точка 9 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Општиот закон за морскиот риболов што го донесоа, Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 21 јануари 1950 година, а кој што гласи:

ОПШТ ЗАКОН ЗА МОРСКИОТ РИБОЛОВ

I. Општи одредби

Член 1

Под морски риболов се разбира ловењето на морска риба како и вагањето од море на други морски животни и морски растенија.

Противите од овој закон ќе се применуваат аналогно и што се однесува до одгледувањето на рибите и други морски животни.

Член 2

Државата управува, врз основа на стопанскиот план, во морскиот риболов како со гранка на народното стопанство и се грижи за неговото издигање и унапредување.

Државата го уредува и извршувањето на морскиот риболов.

Член 3

Општиот надзор над морскиот риболов го врши Министерството на земјоделниот на ФНРЈ, и во рамките на својата надлежност, министерството на народната република што е надлежно за морскиот риболов.

Непосреден надзор над морскиот риболов вршат, во рамките на своите надлежности и на своето подрачје, извршните одбори на обласните, околските и градските народни одбори.

Член 4

Во крајбрежното море на Федеративна Народна Република Југославија како и во морскиот појас во широчина четири наутички милји, сметајќи од надворешниот раб на територијалното море на ФНРЈ, спрема отвореното море, туѓи државјани не можат да ловат риба, доколку не е инаку определено со закон или со меѓународен договор или конвенција, што ги заклучила Федеративна Народна Република Југославија.

II. Извршување на риболовот

Член 5

Морскиот риболов може да се врши со цел на стопанисување и ставањето на ловот во промет, за лични и домашни потреби, од спорт и во научни цели.

Член 6

Морскиот риболов во цел на стопанисување и ставање на ловот во промет можат да го вршат државните претпријатија, рибарските работни задруги, селанските работни задруги, општите земјоделски задруги и рибари одделни лица.

Во крајбрежното море на ФНРЈ и во морскиот појас што е означен во чл. 4 од овој закон поодделни претпријатија, задруги и рибари вршат риболов од претходниот став во риболовните реони што ќе им ги спредели извршниот одбор на околскиот, односно градскиот народен одбор што е надлежен по местото на нивното седиште, односно пребивалиште, а врз основа на општиот распоред што го донесува обласниот народен одбор спрема напатствијата на министерството на народната република што е надлежно за морскиот риболов и со негова дополнителна потврда.

Поделбата на крајбрежното море на ФНРЈ и морскиот појас што е означен во чл. 4 од овој закон на риболовни реони ја врши министерот на народната република што е надлежен за морскиот риболов.

Член 7

Државните претпријатија и задруги можат да вршат риболов со сите допуштени рибарски средства.

Член 8

Рибар е она лице на кое што му е риболовот единствено или главно занимање и кое што е записано во рибарскиот катастар (чл. 24). За рибар нема да се смета лице што врши риболов само за лични и домашни потреби или од спорт.

За вршење риболов рибарот мора да има дозвола од извршниот одбор на околскиот, односно градскиот народен одбор. Рибарската дозвола не може да се издаде на лице што е правнословно осудено на казна забрана да го врши рибарското занимање за време додека трае таа казна.

Државниот орган што е надлежен за издавање на рибарска дозвола го одредува видот на риболовот што може рибарот да го врши како и видот и количината на рибарските средства што може да ги употребува.

Член 9

Морскиот риболов за лични и домашни потреби или од спорт може да се врши само со ситни рибарски средства.

Член 10

Здруженијата на риболовците имаат за задача организирање и стручно издигање на риболовците, пропагирање риболовот, развивање риболовната дисциплина и правилното однесување спрема риболовот.

Поблиски прописи за здруженијата на риболовците донесува министерот на народната република што е надлежен за морскиот риболов, во согласност со министерот на внатрешните работи на народната република.

Член 11

Морскиот риболов можат да го вршат научни установи и поодделни научници со цел на научно испитување и проучување на морето, морските животни и морските растенија.

Овој риболов може да се врши со сите рибарски средства и без оглед на забраните и ограниченијата што се прописани со овој закон.

Член 12

Приватни лица не можат да се занимаваат со одгледување на риби и други морски животни во изградени рибњаци и одгледувалишта. По исклучение, министерот на народната република што е надлежен за морскиот риболов може да им даде дозвола за градење на рибњаци и одгледувалишта.

Член 13

Министерството на народната одбрана може да определи за извршувањето на риболовот и за градењето на рибњаци и одгледувалишта во поодделни зони на територијалното море на ФНРЈ, што се определени за подрачја од воено значење, дека е потребно одобрение од надлежен воен орган.

III. Заштита и ограничење на риболовот

Член 14

Забрането е да се ловат уште недоволно развиени риби (младици) и јајца од риби (мрест).

По исклучение, министерот на народната република што е надлежен за морскиот риболов може да дозволи ловење на младици и мрест со цел на одгледување или множење на риби или од други оправдани причини.

Член 15

Забрането е да се лови риба и други морски животни со експлозивни, хемиски и слични средства што ги отепуваат, трујат или замалучуваат.

Член 16

На означени места каде што се навојгаат телеграфско-телефонски или електрични кабели, водоводни или други цевки, забрането е да се лови со мрежи или со други рибарски средства што се влечат по дното на морето и да се спушта сидро.

Член 17

Со цел на рационално вршење на риболовот, заштитата или размножувањето на рибата и други морски животни, министерот на народната република што е надлежен за морскиот риболов може да забрани или да го ограничи вршењето на сите или на определените видови на риболов во определени риболовни реони од крајбрежното море и морскиот појас што е означен во чл. 4 од овој закон, за определено време, со сите или само со определени рибарски средства.

IV. Рибарски работни задруги

Член 18

Со цел да се унапреди риболовот, неговото вклучување во социјалистичкото стопанство и издигањето на својот животен стандард, рибарите можат да се здружуваат во рибарски работни задруги.

Рибарските работни задруги се економски организации во кои што рибарите ги здружуваат рибарските средства за производство поради колективен риболов и друго рибарско производство. Ова производство се остварува со заедничко работење и по принципот на наградување спрема личното работење во заедничкото производство.

Рибарските работни задруги имаат својство на правно лице.

Член 19

Рибарска работна задруга можат да формираат и да бидат примени во нејзино членство рибарите што навршиле 15 години на животот.

Лицата што не се рибари можат да бидат примени во членството на рибарската работна задруга ако имаат стручна спрема што е потребна на задругата и ако работат само за задругата.

Не можат да бидат оснивачи на рибарска работна задруга нити можат да бидат избирани во органите на задругата лицата што се осудени на губиток на граѓанските права, додека им трае таа казна.

Член 20

Секој член на рибарската работна задруга при влегувањето го задруга должен е да ги внесе во задругата сите свои рибарски средства за производство.

Со внесувањето во задругата овие средства стануваат задружна сопственост.

Вредноста на овие средства задругата им ја исплатува на своите членови по утврдената цена, во срок и износ што ќе ги одредат правилата на задругата.

Член 21

Со рибарската работна задруга раководат задругарите преку органите на задругата што ги избираат и разрешуваат самите.

Органите на задругата се: собранието, управниот одбор и надзорниот одбор.

Највисок орган на задругата е собранието на задругата.

Член 22

Рибарските работни задруги имаат правила што ги донесува собранието на задругата, согласно со правните прописи и одредби на угледните правила.

Правилата на рибарската работна задруга ги потврдува извршниот одбор на обласниот народен одбор.

Угледните задружни правила за рибарските работни задруги ги донесува Министерот на земјоделството на ФНРЈ по предлог од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ.

Член 23

Што се однесува до работата, работењето и односот во рибарските работни задруги аналогно ќе се применуваат прописите на Основниот закон за земјоделските задруги што се однесуваат до селанските работни задруги од четвртиот тип.

V. Рибарски катастар

Член 24

Министерството на народната република што е надлежно за морскиот риболов, обласниот, околинскиот и градскиот народен одбор, водат рибарски катастар за своите подрачја.

Поблиски прописи за рибарскиот катастар и за условите за воведувањето во рибарскиот катастар на лицата на кои што им е риболовот единствено или главно занимање, донесува министерот на народната република што е надлежен за морскиот риболов.

VI. Советодавни комисии

Член 25

При министерствата на народните републики што се надлежни за морскиот риболов се осниваат советодавни комисии за морски риболов.

Советодавните комисии имаат задача да им даваат на надлежните државни органи мненија и предлози по сите поважни прашања од морскиот риболов.

Поблиски прописи за организацијата и задачите на советодавните комисији донесува министерот на народната република што е надлежен за морскиот риболов.

VII. Казнени одредби

Член 26

Кој врши риболов со забранети средства (чл. 15), ќе се казни извршител на кривично дело со поправителна работа или со лишение од слобода до три години, со парична казна до 50.000.— динари и со забрана да го врши рибарското занимање во траење до три години.

Кој што го става во промет ловот од претходниот став, а знае дека е уловен со забранети средства, ќе се казни како извршител на кривично дело со поправителна работа до 1 година и со парична казна до 30.000.— динари.

Член 27

Кој врши бесправно риболов со големи рибарски средства, ќе се казни како извршител на прекршок со лишение од слобода до три месеци или со поправителна работа до три месеци или со парична казна до 20.000.— динари, а може да се изрече и казна одземање на ловот и средствата со кои што е вршен риболовот.

Ако е средството од претходниот став рибарски брод, со казната што е определена во тој став ќе се казни и заповедникот на бродот.

Кој што бесправно врши риболов со помали рибарски средства, ќе се казни како извршител на прекршок со лишение од слобода до 30 дена или со поправителна работа до 30 дена или со парична казна до 10.000.— динари и одземање на ловот, а во повторен случај може да се изрече и казна на одземање средствата со кои што е вршен риболовот.

Член 28

Со казна лишение од слобода до 30 дена или со казна поправителна работа до 30 дена и со парична казна до 10.000.— динари ќе се казни како извршител на прекршокот:

1) тој што врши риболов во забрането време, или во забранети риболовни реони, или со рибарски средства што се забранети за определениот вид на риболов или за определено време или за определен риболовен реон, или преку дозволената количина;

2) тој што лови без дозвола младици или мрест;

3) тој што на означени места каде што се навогјаат телеграфско телефонските или електричните кабели, водоводни или други цевки, врши риболов со мрежи или други рибарски средства што се влечат по дното на морето или на тие места општа сигур.

VIII. Завршни одредби

Член 29

Посебните права на морскиот риболов стечени пред влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат, освен правата што се стечени врз основа на меѓународните договори и конвенции што ги заklучила Федеративна Народна Република Југославија.

Член 30

Поголеми рибарски средства во приватна сопственост можат да се експроприраат во полза на државата за потребите на државните претпријатија, како и во полза на рибарските задруги, селанските работни задруги и општите земјоделски задруги, ако го бара тој интересот за унапредување на риболовот и порацио-налното исползување на тие средства.

Што се однесува до експроприацијата на рибарските средства аналогно ќе се применуваат прописите од Основниот закон за експроприација.

Член 31

Додека не се донесат законите на народните републики за морскиот риболов прописите од овој закон непосредно ќе се применуваат на нивните подрачја.

Член 32

Овој закон влегува во сила осмиот ден после објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 55

23 јануари 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина на
Федеративна Народна Република Југославија

Го застапува Секретарот

Подпретседател,

Моша Пијаде, с. р.

Претседател,

др Иван Рибар, с. р.

115.

УКАЗ

Врз основа на членот 74 точката 6 од Уставот, а во врска со членот 4 точката 9 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Општиот закон за државните архиви што го донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 21 јануари 1950 година, а кој што гласи:

ОПШТ ЗАКОН

ЗА ДРЖАВНИТЕ АРХИВИ

I. Органи за чување, заштита и обработка на историско-архивскиот материјал

Член 1

Свој историско-архивски материјал на територијата на Федеративна Народна Република Југославија, без оглед чија е сопственост или во чии раце се навогја, се става по прописите од овој закон под нарочна заштита на државата со цел на чување и научно истражување.

Член 2

Со цел на собирање, заштита и обработка на историско-архивскиот материјал се осниваат:

Државна архива на ФНРЈ со седиште во Белград, државни архиви на народните републики, и архиви на градовите кои што можат да ги осниваат народните одбори во големите градови и народните одбори во историски позначителни градови со одобрение на владата на народната република.

Член 3

Поодделни државни установи и општествени организации можат да имаат специјални архиви во кои што ќе прибираат и чуваат историско-архивски материјал што настанал во нивното работење. Одлуката за оснивањето и за рамките на работењето на овие архиви донесува Владата на ФНРЈ односно владата на народната република.

Академиите на науките, универзитетите, музеите, научните институти и други научни и културни установи можат да имаат збирки на историско-архивски материјал. Овие установи се должни да им испраќаат на надлежните државни архиви сумарен попис на историско-архивскиот материјал што се навојја кај нив. Оснивањето и обемот на тие збирки го прописува Министерот за наука и култура на ФНРЈ, односно министерот или претседателот на Комитетот на народната република што е надлежен за прашањата на науката и културата.

Член 4

При Министерството за наука и култура на ФНРЈ се оснива Главен архивски совет, а при министерствата односно комитетите што се надлежни за прашањата на науката и културата на народните републики се осниваат републички архивски совети, како советодавни стручни тела.

Главниот архивски совет го назначува Владата на ФНРЈ, а републичките архивски совети владата на народната република.

Член 5

Надлештвата, установите, организациите и поодделни лица при кои што се навојја историско-архивски материјал должни се совесно да го чуваат и да го обезбедат од расипување или уништување. Тие се должни да им испратат на надлежната државна архива попис на историско-архивскиот материјал со кој што располагаат и да ја известуваат за сите измени.

Државната архива на ФНРЈ и државните архиви на народните републики, имаат право и должност, во рамките на својата надлежност да вршат надзор над чувањето на историско-архивскиот материјал без оглед во чии раце се навојја тој материјал и со цел на неговото чување да определуваат задолжителни мерки за заштита.

Министерот за наука и култура на ФНРЈ односно министерот на народната република што е надлежен за прашањата на науката и културата, во согласност со надлежниот министер, може да одреди државните надлештва и установи, општествените и задружните организации, верските установи и поодделни лица да го предаваат одредениот историско-архивски материјал на државните архиви, како и да пропише услови под кои што овој материјал ќе се предава.

Член 6

Државните архиви имаат првенствено право на откуп на историско-архивскиот материјал.

Општествените и задружните организации, верските установи и поодделни лица не можат да отуѓат историско-архивски материјал пред да го понудат за откуп на надлежната државна архива.

Државната архива на која што историско-архивскиот материјал и е понуден за откуп ќе го известува сопственикот во рок од триесет дена од примањето на известајот да ли сака да се ползува со правото на првенствениот откуп.

Постапката за проценка на откупутиот материјал ја прописува со правилник Министерот за наука и култура на ФНРЈ.

Член 7

На лицата што не постапуваат по прописот на чл. 5 од овој закон историско-архивскиот материјал може да им биде одземен со накнада, а по проценка на Министерството за наука и култура на ФНРЈ, односно на републичките министерства или комитети што се надлежни за прашањата на науката и културата.

Член 8

Забрането е да се изнесува историско-архивски материјал надвор од територијата на Федеративна Народна Република Југославија. По исклучение, истори-

ско-архивски материјал може да се изнесе надвор од територијата на Федеративна Народна Република Југославија само по одобрение од Министерот за наука и култура на ФНРЈ.

Член 9

Државните архиви се установи што имаат одделни предметки во рамките на предметките од повисокиот орган.

Државната архива на ФНРЈ е под надзор на Министерот за наука и култура на ФНРЈ и работи по неговите напатствија, а државните архиви на народните републики се под надзор на републичките министри односно претседатели на комитети што се надлежни за прашањата на науката и културата.

II. Казнени одредби

Член 10

Кој што со цел да оневозможи чување и ползување во научни и други општокорисни цели уништи или општети историско-архивски материјал или го изнесе во странство без предходно одобрение на надлежниот државен орган, ќе се казни како извршител на кривично дело со лишение од слобода со присилна работа до година дена.

Член 11

Со административна казна лишение од слобода до три месеци или со казна поправителна работа до три месеци или со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок одговорниот раководител, односно друго одговорно лице во надлештвата, установите или организациите како и поодделно лице кое што:

1. не чува совесно историско-архивски материјал што се навојја кај него, односно кај надлештво, установа или организација или не го обезбеди од расипување или уништување;

2. оневозможува на овластените службеници од државните архиви да вршат надзор над чувањето на историско-архивскиот материјал;

3. не ја известува надлежната државна архива за историско-архивскиот материјал што ќе се најде во неговите раце;

4. им оневозможува на органите од државните архиви да се стужат со историско-архивскиот материјал што се навојја кај него односно кај надлештвото, установата и организацијата;

5. општети историско-архивски материјал или го уништи без предходно одобрение на надлежната државна архива.

Член 12

Административно-казнена постапка по прекршоците што се определени во овој закон води и казни изречува извршниот одбор на скопскиот, градскиот односно реонскиот народен одбор.

Министерот односно претседателот на комитетот на народната република што е надлежен за прашањата на науката и културата може наместо извршниот одбор на народниот одбор за секој сторен прекршок да започне административно-казнена постапка и да изрекне казна.

III. Завршни одредби

Член 13

Додека не се донесат законите на народните републики за државните архиви прописите од овој закон непосредно ќе се применуваат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

Член 14

Се овластува Министерот за наука и култура на ФНРЈ да донесе подлиски прописи за тоа што ќе се смета за историско-архивски материјал од државните архиви, за ползувањето на историско-архивскиот материјал, како и други прописи што се потребни за применувањето на овој закон.

Член 15

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 60

23 јануари 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Го застапува Секретарот

Потпретседател,

Моша Пијаде, с. р.

Претседател,

др Иван Рибар, с. р.

116.

Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на ФНРЈ, а со цел на правилното применување на законот, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ

НА ЧЛЕНОТ 17 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА АРБИТРАЖА

Во смисла на чл. 17 од Законот за државната арбитража, а согласно со Задолжителното толкување на овој член С. бр. 145 од 5 февруари 1949 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/49) Главната државна арбитража, од оправдани причини, може да отстапи на било која државна арбитража на решавање поодделни спорови од чл. 17, односно од чл. 15 од Законот за државната арбитража освен спорозите од точ. 3. на овој последен член, т. е. спорозите во кои што е една странка Министерството на народната одбрана, или една или обете странки негови установи, претпријатија или овластени воени команди.

Кинисувајќи од тоа начало, чл. 17 од Законот за државната арбитража треба да се разбере така, дека споменатото исклучение што се однесува до делегацијата на спорозите од чл. 15 точ. 3 од овој Закон не се однесува на спорозите во кои што едната или обете странки е трговинско претпријатије од ресорот на Министерството на народната одбрана, т. е. претпријатије што се занимава со снабдување со спрема и со средства за подмирување на животните потреби и вршење на други работи во врска со снабдувањето на подофицерите, офицерите, генералите, адмиралите и другите воени службеници на постојана служба во Југославенската армија и членовите на нивните фамилии. Овие спорови Главната државна арбитража при Владата на ФНРЈ, односно Сојузната државна арбитража може да ги отстапи на решавање од оправдани причини во смисла на чл. 17 од Законот за државната арбитража, на било која државна арбитража.

С. бр. 181

14 февруари 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Го застапува Секретарот

Потпретседател,

Моша Пијаде, с. р.

Претседател,

др Иван Рибар, с. р.

117.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствените цени („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 103/46) Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА ВО ЕКОНОМСКАТА 1949/50 ГОДИНА НА ПРОПИСИТЕ ЗА ПОНИСКИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ГОЛЕМО НА ЖИТАРИЦИТЕ, БРАШНОТО, ГРИЗОТ, РЖОТ ЈАЧМЕНОТ И ОВЕСОТ, ШТО СЕ ПРОПИСАНИ ЗА ЕКОНОМСКАТА 1948/49 ГОДИНА

1. Во економската 1949/50 година останува во важност Решението за пониските единствени продавни цени на големо, на житариците, брашното, и гризот во економската 1948 година, со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 76/48) и Решението за пониските единствени продавни цени на големо на ржта јачменот и овесот во економската 1948/49 година со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 23/49).

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 881

11 февруари 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ

и Министер на Народната одбрана,

Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Сојузната планска комисија

и Претседател на Стопанскиот совет

на Владата на ФНРЈ,

Борис Кидрич, с. р.

118.

Врз основа на точ. XXX од Решението за работите и маржите за производите од основното значење за стопанството за кој што се прописани единствени цени („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/50), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛАТУВАЊЕТО НА РАЗЛИКИТЕ НА РАБАТИТЕ ШТО НАСТАНАВААТ КАЈ ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВИНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ГОЛЕМО

1) Разликите на рабатите што настанале поради тоа што вкупниот рабат (трошките на трговијата), содржан во структурата на цената на производите со одредени единствени цени во продавањето на мало, поголем од вкупниот рабат што е одреден во решението за рабатите и маржите што се издадени после 1 јануари 1950 година за производите со единствени цени во продавањето на мало — производителните претпријатија и трговинските претпријатија на големо должни се да го пресметаат и уплатат во државниот буџет спрема натамошните прописи од ова напатствие.

2) Производителните претпријатија ќе ги продаваат производите со одредени единствени цени во продавањето на мало по тие цени, но почнувајќи од

15 јануари 1950 година ќе им одобруваат на купувачите рабати и додатоци за појасите на допремањето што се одредени во решението за рабатите и маржите, а разликите од точ. 1 од ова напатствие ќе ги пресметуваат по фактурите при продавањето и ќе издаваат фирмански налози со исплата на сите разлики во исто време со поднесувањето на фактурата за исплатата.

Уплатата на овие разлики ќе се врши во полза на буџетот на оној орган кому претпријатието по своето значење му припаѓа и тоа:

претпријатијата од сојузно значење на с-ката бр. 01-800-036 со ознака „во полза на партијата 19“;

претпријатијата од републичко значење на с-ката бр. 801-036;

претпријатијата на Автономната покраина Војводина на с-ката бр. 3-802-036;

претпријатијата на Автономната Косовско-метохиската област на с-ката бр. 38-802-036;

претпријатијата од обласно значење на с-ката бр. 803-036;

претпријатијата на околските народни одбори на с-ката бр. 804-036;

претпријатијата на градските народни одбори на с-ката бр. 805-036.

Претпријатијата на задружните и општествените организации и приватните претпријатија ќе ги уплатуваат овие разлики на сметката на оној околински односно градски народен одбор на чија што територија се наоѓа.

Производи односно групи на производи спрема решението за рабатите и маржите	Запаси 81-XII-49		Набавено од 1—15-I-1950		Вкупно		Продадено од 1 до 15-1-1950 година		Запаси 15-I-1950		Вкупен рабат				Разл. за уплати (15-17)
	количина	вредност	количина	вредност	колич. (2+4)	вред. (3+5)	количина	вредност	колич. (6-8)	вред. (7-9)	% износ	% износ	% износ	% износ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Овие разлики има да се пресметаат и да се уплатат за вкупниот запас најдалеку до 15 март 1950 година и тоа на сметката означени во точката 2 од ова напатствие, а спрема значењето на трговинското претпријатие.

Досколку постоејќите стопи на вкупниот рабат се изменат со нови решенија, пресметката на разликите ќе се изврши од денот на важењето на новите стопи, применувајќи го горниот образец со соодветна измена на датите на неговите рубрики, со тоа, разликите да се уплатат во срок од 60 дена од денот на важењето на новите стопи.

4) Производителните претпријатија и трговинските претпријатија на големо ги пресметуваат разликите помеѓу стварно одобрените додатоци за појасите на допремањето и просечните додатоци што се содржани во вкупниот рабат (точ. VI ст. 3 и 4 од Решението за рабатите и маржите од 4 јануари 1950 година) со административно-оперативното раковоство во срок од 15 дена по истекот на секој месец за минатиот месец, со тоа административно-оперативните раководства да се должни да извршат пресметка со буџетот на надлежниот орган во срок од натамошните 15 дена.

5) Ова напатствие ќе се применува од 15 јануари 1950 година.

Бр. 1880

14 јануари 1950 година

Белград

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,

инж. Милентије Попович, с. р.

Согласен,

Претседател на Стопанскиот совет

ча Владата на ФНРЈ,

Борис Кидрич, с. р.

На фирманскиот налог со кој што се издава налогот за уплата на овие разлики, претпријатијата од републичко значење треба да го означат пред бројот на сметката, оперативниот број на Централата на Народната банка за додичната република а претпријатијата од локално значење оперативниот број на седиштето на државното кредитно претпријатије што го извршува буџетот во чија полза се врши уплатата. Зад бројот на сметката треба да се означат буџетската партија во чија полза се врши уплатата.

3) Државните трговински претпријатија на големо ќе ја извршат пресметката на разликите на рабатите на запасите на стоката со одредени единствени цени во продавањето на мало, што се затекнала на 15 јануари 1950 година, и тие разлики ќе ги уплатат во државниот буџет.

Запасите на стоката на 15 јануари 1950 година ќе се утврди на тој начин што ќе се земе состојбата на запасите спрема пописот на 31 декември 1949 година по видовите и на таа состојба ќе и се додаде набавената количина на стоката по видовите во времето од 1 до 15 јануари 1950 година, и од тоа ќе се одбије количината на стоката по видовите што се продадени во време од 1—15 јануари 1950 година.

За да се утврди состојбата на стоката на 15 јануари 1950 година претпријатијата се должни врз основа на пописот на стоката од 31 декември 1949 година и книговодствените податоци да состават преглед на состојбата на запасите на 15 јануари 1950 година и да ги пресметаат разликите на рабатите за уплата во буџетот по следниот образец:

119.

Врз основа на чл. 12 од Уредбата за оснивањето и работењето на школските кујни („Службен лист на ФНРЈ бр. 106/49), а во согласност со Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА РАБОТЕЊЕТО И СНАБДУВАЊЕТО НА ШКОЛСКИТЕ КУЈНИ

1) Оснивањето на школските кујни се врши врз основа на планот на мрежата на школските кујни кој што се донесува на начинот што е прописан во чл. 6 од Уредбата за оснивањето и работењето на школските кујни. Во таа цел извршниот одбор на месниот, околинскиот односно градскиот народен одбор должен е да изработи план на мрежата за своето подрачје и да му го предложи на обласниот народен одбор. Врз основа на овие предлози обласниот народен одбор состави план на мрежата за својата област и му го предложува на министерот на просветата на народната република.

2) Оснивањето, организирањето и работењето на школската кујна се спроведува со активна соработка и помош на општествените организации, првенствено на Народната младеж, Народниот фронт, Антифаши, стичкиот фронт на жените и Црвениот крст.

3) При секоја школска кујна се оснива одбор на школската кујна. Овој одбор раководи со кујната, врши надзор над нејзиното работење се грижи за нејзиното снабдување, особено ако е на село, и решава за приемот на учениците на храна.

Одборот го сочинуваат: управник на школската кујна, управител односно директор на школата за чии

ученици кујната е основана и претставници на Народниот фронт и на антифашистичкиот фронт на жените. Кај кујните во градот во одборот влегува и претставител на Младинската организација, а кај кујните на село раководителот на пионерскиот одред.

Одборот се образува веднаш после оснивањето на кујната и се состанува спрема потреба а најмалку 2 пати месечно.

4) Со школската кујна раководи нејзиниот управник. Тој е одговорен за целокупното работење на школската кујна, а особено за правилната исхрана и снабдувањето, и должен е да ги извршува одлуките на одборот на школската кујна. Извештајот за работењето и состојбата на кујната тој го поднесува секој месец до одборот на школската кујна и до повереникот на просветата.

5) Секоја школска кујна има свој печат со текст спрема законот за изработка штембиљи, печати и жигови.

6) Бројот на лицата што работат во школската кујна се одредува спрема стварните потреби, а особено спрема бројот на учениците што се ранат по неа.

По правило, во школската кујна за 100 ученици работат 1 кувар и 1 помошник, за 200 ученици — 1 кувар и 2 помошника, за 400 ученици — 1 кувар и 3 помошника и за 600 ученици — 1 кувар и 4 помошници.

Во градската школска кујна со поголем број ученици можат да се постават благајник и економ, а по потреба и магационер.

Управникот и другиот персонал што работаат во школската кујна се плаќаат спрема прописите за платите на наместениците и работниците во угостителството.

7) Должноста на управникот и на другиот персонал во селската школска кујна, по правило, се врши доброволно и без пари. Членовите на одборот на школската кујна должност на управникот ја вршат со ред, а другите работи ги вршат членовите на општествените организации.

8) Побыски прописи за задачите и работењето на одборот, управникот и другиот персонал што е запослен во школската кујна ќе донесат министрите на просветата на народните републики.

9) Предлогот на претсметката и приходите и расходите на школската кујна го составува одборот и му го предложува на извршниот одбор на народниот одбор кој што раководи со неа и кој што е должен од своите средства да ги обезбедат основните финансиски средства за нејзиното оснивање и правилното работење.

10) Финансиското работење и водењето на книговодството во школската кујна се врши спрема постојеките соодветни прописи.

11) Школските кујни работаат без добивка.

Доприносот што го плаќаат учениците за храна се наплатува спрема Напатствието за одредување на елементите од кои што се состои структурата на нормираните трошкови на исхраната во школските кујни („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/50“).

12) За прехрана на учениците школската кујна се снабдува со намирници кои што добива:

а) од посебниот додаток за школските кујни што се осигурува со планот на распределбата што е прописан од страна на Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ;

б) со давање на соодветни купони од потрошачките карти на учениците на обезбедено снабдување;

в) од влогот во натура на учениците без обезбедено снабдување;

г) од прилогот на општествените и задружните организации и патронати; и

д) од приносот на економијата.

13) Во школската кујна редовно се подготвува еден оброк (ручек или вечера).

На еден ученик му следува месечно за еден оброк дневно:

хлеб — — — — —	6.750 гр.
бело брашно — — — — —	720 „
крупница (од овес, од хељда, од пченка, од пченица), макарони и сл. — — — — —	450 „
брашно за запршка — — — — —	180 „
шекјер — — — — —	675 „
маснотии — — — — —	495 „
месо — — — — —	1.485 „

14) На име на прехрана учениците со обезбедено снабдување даваат месечно на секој од нив како посебен додаток, без купони од потрошачките карти, од Централизованиот фонд на сојузното обезбедено снабдување следна количина на намирници:

хлеб — — — — —	4.500 гр.
бело брашно — — — — —	480 „
крупница (од овес, од хељда, од пченка, пченична), макарони и сл. — — — — —	300 „
брашно за запршка — — — — —	120 „
шекјер — — — — —	675 „
маснотии — — — — —	295 „
месо — — — — —	985 „

Другата количина на животни прехрани, до количините прописани со таблицата во точ. 13 од ова напатствие, се добива со давање на соодветен број купони од потрошачките карти на тие ученици.

15) За еден дневен оброк учениците на обезбедено снабдување што се хранат во школската кујна, даваат месечно следен број на купони од потрошачките карти:

за хлеб — — — — —	21 купон
за маснотии — — — — —	2 „
за месо — — — — —	2 „

16) Народниот одбор може, спрема расположивите фондови на животните прехрани да го ослободи сечењето на купоните од потрошачките карти за артиклите на прехраната на оние ученици што се хранат бес пари во школската кујна.

17) Прописаната количина на шекјер (точ. 13) се издава без сечење купони за сите ученици што се хранат во школската кујна.

18) Министрите на трговијата и снабдувањето, во согласност со министрите на просветата на народните републики ќе пропишат спрема расположивите фондови навиките во исхраната во поедините краишта, норми по кои што ќе се издава храната во школската кујна во предметите на прехраната од републичкото дополнително снабдување.

19) Школската кујна може, во согласност со поперенството на трговијата и снабдувањето да издава и повеќе оброци на ден ако располага со потребни количини на животни прехрани.

За тие други оброци кујната се снабдува со животни прехрани врз основа на купоните за хлеб, месо и маснотија од потрошачките карти на учениците што се хранат во неа или од локалните извори.

20) Школската кујна работи само за време на траењето на наставата во школата.

Народниот одбор кој што раководи со школската кујна може, во согласност со родителите и старателите на учениците што се хранат во неа, да организира издавање на храна и за време на празниците и на школските одмори. За тие ленови кујната се снабдува со животни прехрани врз основа на купоните од потрошачките карти на учениците што се хранат во неа или од локалните извори.

21) Учителите, преподавателите и професорите за чии ученици кујната е основана можат да се хранат во школската кујна, со тоа да го платат полниот износ на цената на чинењето на храната и да даваат ист број на купони како и при прехраната во работничко-службеничкиот ресторант.

Персоналот запослен во кујната што се храни во неа ќе дава ист број на купони како и персоналот што е запослен во работничко-службеничките ресторанти кога се храни во нив.

Наставниот и другиот персонал кој што во школската кујна постојано ја врши должноста на воспитач може да се храни во неа, со тоа за еден дневен оброк да дава месечно следни купони од потрошачките карти; 20% хлебни, 30% за маснотии и 30% за месо.

22) При доделувањето и издавањето на артиклите на прехраната од обезбеденото и дополнителното републичко снабдување школската кујна ужива првенство како социјална и здравствена установа.

23) Народниот одбор кој што ја основал школската кујна должен е да осигура потребен инвентар за неа.

24) Врз основа на ова напатствено министрите на просветата, во согласност со министрите на трговијата и снабдувањето на народните републики, ќе донесат посебни прописи за организацијата, работењето и пословањето на школските кујни, како и за начинот за набавка инвентар.

25) Ова напатствено влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1900

31 јануари 1950 година

Белград

Министер за наука и култура на ФНРЈ,

Родољуб Чолакович, с. р.

Согласен,

Министер на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ

Осман Карабегович, с. р.

120.

Врз основа на членот 42 од Уредбата за извршување на буџетот („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 24/47), издаваме

НАРЕДБА

ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА НЕИЗМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ ОД 1949 ГОДИНА

1. Сите испорачачи, како и извршителите на работите ќе поднесуваат неплатени фактури односно ситуации за испорачки и услуги од 1949 година непосредно на купувачот односно на инвеститорот, поради барање кредити од Министерството на финансите на ФНРЈ.

2. Повисоките наредбодавачи ќе ги приберат списковите на обврските од лична и материјална природа од своите подрачни наредбодавачи, а стопанските министерства и од стопанските претпријатија под нивна управа за обврските по инвестициите, и со списокот на своите обврски ќе ги испратат до Министерството на финансите на ФНРЈ. Другите односи на државните стопански претпријатија со буџетот ќе се регулираат по одобрувањето на годишните завршни сметки.

3. Списковите на обврските на подрачните органи мораат да бидат потпишани од страна на нивните наредбодавачи и сметкопологачи. Барање за отворање на кредити кое што го поднесува повисокиот наредбодавач до Министерството на финансите на ФНРЈ мора да биде потпишано од страна на повисокиот наредбодавач и сметкопологач.

Списковите мораат да содржуваат следни податоци: реден број, назив на органот кој што ја создал обврската, поради што обврската е создадена, кога настанала, износ на обврската да ли било кредити во времето на создавањето на обврската или не, и објаснување.

Во последната рубрика (објаснување) треба да се внесе објаснување зошто обврската не е на време ликвидирана, и ако не било кредити во времето на создавањето на обврската зошто обврската е создадена без кредити. Во случај на употреба на обртните средства за инвестиции, да се наведат причините на ваква постапка.

4. Повисоките наредбодавачи, во барањето што го испраќаат до Министерството на финансите на ФНРЈ со цел на отворање на кредити, мораат, за целокупниот износ на обврските за кои што се бара отворање на кредити да дадат свое објаснување кое што треба да содржи: оправданост на настанатите обврски или, саситуацисно неоправданост и во вреќа со тоа да се наведат одговорните лица; објаснување на оние случајеви дека обврските создадени без претходно обезбедување на кредити и од кои причини; за случајевите на употреба на обртните средства во инвестиционите цели кај претпријатијата, да се наведат одговорните лица што ги сториле овие прекршоци.

5. Крајниот срок за поднесување барања од страна на повисоките наредбодавачи до Министерството на финансите на ФНРЈ за отворање кредити за неизмирени обврски од 1949 година е 31 март 1950 година.

6. Испорачачите се должни во фактурите што ги поднесуваат после 31 јануари 1950 година, а што се однесуваат на услугите или испорачките од 1949 година, да го означат видливо тоа. Кредитните претпријатија нема да вршат исплати на такви фактури по Уредбата за меѓусебното плаќање во стопанството, туку подносителот ќе го уплати на постапка по оваа наредба.

7. Оваа наредба аналогно има да се применува и кај републичките органи како и кај органите на народните одбори.

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2600

28 јануари 1950 година

Белград

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,

Милентије Попович, с. р.

121.

Врз основа на чл. 8 од Уредбата за снабдување жителството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/48), издаваме

НАРЕДБА

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОМЕТОТ НА ЗАРЗАВАТ И ОВОШТИЕ

1. Со цел да се обезбеди снабдувањето на жителството од градовите и индустриските центри со зарзават и овоштие, откупните претпријатија и откупно-дистрибутивните претпријатија на градовите и индустриските центри, кои што се занимаат со снабдување на жителството, можат да контрахираат и откупуваат зарзават и овоштие од индивидуалните земјоделски стопанства, од селанските работни задруги и од општините земјоделски задруги на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија. Овие претпријатија се должни да контрахираат и откупуваат зарзават и овоштие првенствено во својата најблиска околина, а во границите на потребите на потрошачкиот центар што го снабдуваат односите претпријатија.

Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, во согласност со Министерството на државните набавки на ФНРЈ, може да одреди по прописите од оваа наредба да се снабдуваат само оние градови и индустриски центри кои што не можат да се снабдуваат од непосредната и поблиска околина.

2. Да биде обезбедило подмирувањето на општо-државните приоритетни потреби, Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, во согласност со Министерството на државните набавки на ФНРЈ, може да одреди:

а) Производителни реони во кои што исклучително или првенствено ќе имаат право да контрахираат и откупуваат зарзават и овоштие одредени претпријатија кои што добиваат задача да ги подмират општо-државните приоритетни потреби.

б) претпријатија кои што контрахирале и откупувале зарзават и овоштие во одреден реон еден дел од откупените количини да му ги останат на претпријатието кое што добило задача да ги подмирува општо-државните приоритетни потреби.

На претпријатијата кои што ќе добијат исклучително или првенствено право на контрахирање и откупување на зарзават и овоштие во еден производителен реон, преминуваат правата и задолженијата од неизвршените договори кои што со производителот ги склучиле претпријатијата кои што контрахирале и откупувале зарзават и овоштие во односниот реон пред да добијат односниот претпријатие право на исклучително или првенствено право на откуп.

3. Државните земјоделски добра можат да го контрахираат и продаваат својот зарзават и овоштие или само на одредените претпријатија од точ. 1 од оваа наредба или слободно. Решение за тоа за земјоделските добра од републичко, покраинско и од обласно значење донесуваат согласно министерството на државните набавки на народната република, министерството на трговијата и снабдувањето на народната република и министерството на земјоделството односно министерството на државните земјоделски добра на народната република а за земјоделските добра од сојузно значење Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, Министерството на државните набавки на ФНРЈ и Министерството на земјоделството на ФНРЈ.

4. Претпријатијата од точ. 1 од оваа наредба што набавуваат зарзават и овоштие со контрахирање, договорените количини ќе ги плаќаат по следните цени:

а) по цената што е точно одредена во договорот спрема сроковите на испорачката. Овие срокови се утврдуваат во точно одреден број денови, а се сметаат од денот на првото јавување на договорениот производ на пазариште, или

б) по цената која што во време на испорачката ќе се формира на пазариштето.

Цената под б) не може да биде поголема од најголемата откупна цена што за поодделна околина ќе ја утврди поверенството на државните набавки на околинскиот народен одбор. Овие цени ги утврдува поверенството на државните набавки на околинскиот народен одбор за некое пократко време унапред, а врз основа на ориентационите цени добивени од министерството на државните набавки на народната република, и по претходно прибавено мислење од претпријатијата што контрахираат или откупуваат зарзават и овоштие на подрачјето на односната околина и поверенството на државните набавки на соседните околии во кои што се производат исти артикли.

Претпријатијата кои што откупуваат зарзават и овоштие а што претходно не склучиле договор за контрахирање, должни се, исто така да се придржуваат кон цените од претходниот став.

За навремена испорачка и за подобар квалитет на испорачаниот зарзават и овоштие врз основа на склучените договори за контрахирање претпријатијата од точ. 1 од оваа наредба ќе им исплатуваат на испорачачите премија која што може да изнесува до 20% од цената.

5. Во договорите што ги склучуваат претпријатијата од точ. 1 од оваа наредба со производителите на зарзават и овоштие мора задолжително да се предвиди задолжителна договорна казна (пенал) за ненавремена испорачка на договорените количини на зарзават и овоштие, како и накнада за случај претпријатието не-

оправдано да го одбие превземањето на зарзаватот и овоштието кое што производителот е готов да го испорача или неоправдано задоцнил со превземањето.

6. Претпријатијата од точ. 1 од оваа наредба пред да пристапат кон контрахирањето или откупувањето на зарзават и овоштие се должни да му се пријават на поверенството на државните набавки на околинскиот народен одбор на чие што подрачје контрахираат односно откупуваат. За извршената пријава поверенството на државните набавки на околинскиот народен одбор ќе му издаде на претпријатието потврда. Без оваа потврда претпријатието не може да контрахира нити да откупува зарзават и овоштие.

7. Поверенството на државните набавки на околинскиот народен одбор должно е да води посебна евиденција за количините и цените на зарзават и овоштие што претпријатијата од точ. 1 од оваа наредба ги откупуваат на неговото подрачје, како и да врши контрола над работата на тие претпријатијата. Начинот за водење на оваа евиденција, вршење контрола како и извештајната служба ќе се пропише посебно.

8. Со парична казна до 20.000 динари или со поправителна работа до 2 месеци ќе се казнат:

а) лица кои што неовластено ги спречуваат или смекчаваат претпријатијата од точ. 1 од оваа наредба при контрахирањето или откупувањето на зарзават и овоштие;

б) раководителите и одговорните службеници на претпријатијата од точ. 1 од оваа наредба ако контрахираат или откупуваат зарзават или овоштие во производителните реони кои што се по точ. 2 од оваа наредба им се доделени на одредените претпријатија, ако не се придржуваат кон цените од точ. 4 од оваа наредба и ако контрахираат или откупуваат зарзават и овоштие без потврда од точ. 6 од оваа наредба;

в) раководителите и одговорните службеници на државните земјоделски добра ако продаваат зарзават и овоштие противно на решението од точ. 3 од оваа наредба.

Постапка води и решенија во прв степен донесува извршниот одбор на околинскиот народен одбор по прописите од Основниот закон за прекршоците.

9. Оваа наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 1973

8 февруари 1950 година

Белград

Министер на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ,

Осман Карабегович, с. р.

Министер на државните набавки на ФНРЈ,

Јаков Блажевич, с. р.

122.

Во цел да се обезбеди благовременото и правилното спроведување реорганизацијата на социјалното осигурување до донесувањето на новите прописи за организацијата на социјалното осигурување, во смисла на чл. 90 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, по предлог од Министерот на трудот на ФНРЈ и Претседателот на Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ РАБОТИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД СТРАНА НА ОРГАНИТЕ ОД РЕСОРОТ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ГРИЖИ

1) Државниот завод за социјално осигурување и неговите органи (Дирекцијата и филијалите) влегуваат во состав на соодветните органи од ресорот на социјалните грижи, и тоа:

Дирекцијата на Државниот завод за социјално осигурување — во состав на Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ.

Филијалите на Државниот завод за социјално осигурување во седиштата на народните републики — во состав на министерствата на социјалните грижи на народните републики.

Филијалите на Државниот завод за социјално осигурување во седиштата на Автономната Покраина Војводина, Автономната Косовско-метохиска Област како и филијалата на Државниот завод за социјално осигурување во Сплит — во состав на поверенствата за социјалните грижи на соодветните повисоки народни одбори во тие седишта.

Во поглед на вклучувањето на експозитурите на Државниот завод за социјални грижи во состав на околските односно градските (реонските) народни одбори ќе донесе поблиски одредби Претседателот на Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Комитетот за законодавството и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ.

2) Органите од ресорот на социјалните грижи со превземањето во својот состав на органите на Државниот завод за социјално осигурување ги превземаат нивните текуќи работи со постоејќите службенички кадрови, имотот (инвентарот, побарувањата и обврските), архивите, работните книги и евиденциите, како и со сите соодветни финансиски средства и кредити, а спрема состојбата на денот на фактичното превземање, и го продолжуваат тоа работење како свое сопствено работење.

Исклучително, решенијата за службеничките односи на службениците превземен од органите на Државниот завод за социјално осигурување ќе ги донесува до 1 јули 1950 година Претседателот на Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ.

3) Во цел да се востанови имотната состојба на Државниот завод за социјалното осигурување за време на превземањето на неговите органи, работните книги од тој завод ќе се заклучат со денот 31 декември 1949 година, а работењето од 1 јануари 1950 година ќе се смета како работење на органите од ресорот на социјалните грижи.

4) Наредбодателно право за извршувањето на предметите на Државниот завод за социјалното осигурување преминува со депот на влегувањето во сила на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии на Претседателот на Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ.

5) Превземањето на работењето на органите од Државниот завод за социјално осигурување од страна на новите органи ќе го извршат посебни комисии што ќе се формираат за превземање на секоја поединка организациона единица на Државниот завод за социјално осигурување. Во овие комисии што ќе се формираат при соодветните органи на социјалните грижи ќе одредат по еден претставник и тоа:

а) организационата единица на социјалните грижи што го врши превземањето;

б) организационата единица на Државниот завод за социјално осигурување што се превзема;

в) органот од ресорот на трудот кој што до сега вршил надзор над организационата единица на Државниот завод за социјалното осигурување што ја превзема;

г) организационата единица на Народната банка на ФНРЈ.

За извршеното превземање комисиите ќе состават записник во два примерка, од кои што еден го превзема надлежниот орган на социјалните грижи, а другиот органот на ресорот на трудот кој што бил застапен во комисијата.

6) Во врска со пренесувањето на извесни делови на сегашното работење на Државниот завод за социјалните грижи — на други државни органи вон од ресорот на социјалните грижи, решение за распоредот на соодветниот дел на службеничкиот кадар и инвентарот, како и односите финансиски средства и кре-

дити, ќе донесе Претседателот на Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ, во согласност со надлежниот ресорен министер на Владата на ФНРЈ, во согласност со Секретарот на Владата на ФНРЈ за персонална служба, а во поглед на финансиските средства и кредити уште и во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ.

7) Ова решение надлежните органи ќе го извршат веднаш.

Бр. 476

15 февруари 1950 година

Белград

Претседател

на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ,

Едвард Кардељ, с. р.

Министер на трудот на ФНРЈ,

Љубчо Арсов, с. р.

Согласен,

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ,

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

123.

Врз основа на точ. 4 од Наредбата за државните (врзаните) цени на земјоделските производи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 12/48), а по предлог на Министерот на лесната индустрија на ФНРЈ и Министерот на државните набавки на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА МАРЖИТЕ НА ОТКУПОТ НА ИНДУСТРИСКИТЕ РАСТЕНИЈА ШТО СЕ КУПУВААТ ОД ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ПО ОДРЕДЕНИТЕ ДРЖАВНИ (ВРЗАНИ) ЦЕНИ

1. За долу наведените индустриски растенија што се купуваат од производителите по одредените државни (врзани) цени, се одредуваат следни маржи на откупот, за 100 кг:

	Динари
Семе од сончоглед — — — — —	70.—
Семе од уљана репица — — — — —	70.—
Семе од соја — — — — —	70.—
Семе од тиква — — — — —	128.—
Стабљика од коноп — — — — —	28.—
Стабљика од лен со семе — — — — —	80.—
Шекјерна репа — — — — —	8,37.—
Хмељ бачки — — — — —	650.—
Хмељ савински — — — — —	630.—
Пиварски јачмен — — — — —	88.—

2. Маржите на откупот од предната точка се просечни. Врз основа на тие просечни маржи Министерот на лесната индустрија на ФНРЈ, во согласност со Министерот на државните набавки на ФНРЈ, ќе одреди маржи на откупот за претпријатијата од сојузно значење односно нивните дирекции, како и посебни маржи на откупот за поедини народни републики, со тоа просекот на сите тие маржи да не може да ја премине просечната марка на откупот од точката 1 од ова решение.

Министерот на лесната индустрија на ФНРЈ, во согласност со Министерот на државните набавки на ФНРЈ, ќе ја пропише структурата на маржите на откупот што ги одредил во смисла на предниот став.

Врз основа на одредените маржи на откупот за поедини народни републики министерот на индустријата на народната република, во согласност со министерот на државните набавки на народната република, може да одреди поодделни маржи на откупот за поедини индустриски и откупни претпријатија односно нивни дирекции на своето подрачје, со тоа просекот, на така одредените поодделни маржи да не може да ја премине маржата на откупот што е одредена за дотичната народна република.

3. За тутун и памук остануваат и натаму во сила маржите на откупот и начинот на пресметката што им биле до сега одобрени на откупните претпријатија односно на нивните дирекции.

4. За индустриските растенија што не се наведени во точ. 1 и 3 од ова решение марките на откупот ќе ги одредат републичките министри на индустријата во согласност со републичките министри на државните набавки а во спогодба со Министерот на лесната индустрија на ФНРЈ и Министерот на државните набавки на ФНРЈ и тоа било како просечни за целата народна република било како поодделни за поедини индустриски и откупни претпријатија односно нивни дирекции.

5. Доколку откупот на индустриските растенија, по овластувањето на индустриските и откупните претпријатија, односно нивните дирекции го вршат земјоделските задруги (точ. 4 од Наредбата за условјата за контрахирањето на индустриските растенија од родот на 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 60/49), одредената маржа на откупот ќе се дели помеѓу индустриските и откупните претпријатија односно нивните дирекции од една страна и земјоделските задруги од друга страна, спрема фактичното учество во откупот.

Министерството на индустријата на народната република, во спогодба со министерството на земјоделството на народната република, надлежно е да ги решава сите прашања за поделбата на марката на откупот во смисла на предниот став.

6. Од одредените маржи на откупот индустриските и откупните претпријатија односно нивните дирекции и земјоделските задруги ги покриваат сите трошкови што настануваат од подготвувањето на откупот (избирање на земјиште, инструктажа, контрахирање итн). До испорачката на откупените индустриски растенија франко натоварени во вагон, шлеп или параход на утоварната станица, односно франко натоварени во превозно средство доколку индустриските растенија не се испорачуваат со железница или со параход.

Државните откупни претпријатија, покрај трошковите од предниот став, ги покриваат од одредената маржа на откупот и издатоците за рационализација на работењето и издигањето на културниот ниво на откупот, како и доприносот за фондот на раководството на претпријатијето (чл. 2 од Уредбата за трошковите на државните откупни претпријатија — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/47).

7. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јануари 1950 година, освен за оние испорачки што се веќе пресметани до денот на влегувањето во сила на ова решение.

Бр. 1694

8 февруари 1950 година

Белград

Претседател

на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ,

Борис Кидрич, с. р.

Министер на лесната индустрија на ФНРЈ,

Јосип Цази, с. р.

Министер на државните набавки на ФНРЈ,

Јаков Блаженич, с. р.

124.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствени цени („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 106/46 и Решението од Владата на ФНРЈ за овластување Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ да прописува единствени цени („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 30/47), а во врска со чл. 19 од Уредбата за трошковите на државните трговски претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 109/49), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ВИНО И РАКИЈА ОД РОДОТ НА 1949 ГОДИНА И ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ

I. За вино и ракија од родот на 1949 година се одредуваат следни пониски единствени цени во про-

давањето на големо франко истоварната станица на купувачот, со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија:

1) Вино во буриња

	Динари по 1 малиган
I група — — — — —	3,75
II „ — — — — —	3,40
III „ — — — — —	3,05
IV „ — — — — —	2,70

2) Вино во шишиња

Иста цена како и за вино во буриња, со додаток по 1 литар:

	Динари по 1 литар
За турање во шишиња и етикетање — — — — —	3,50
За наголемен данок на промет на производи при продавањето на виното во шишиња — — — — —	5.—
За наголемување на подвозот, употреба на амбалажа и кршење шишиња — — — — —	0,80
Вкупно	9,30

3) Ракија во буриња

	Динари по 1 ^о во литар
Мека ракија (до 40° јака) — — — — —	3.—
Љута ракија (преку 40° јака) — — — — —	3,20

4) Ракија во шишиња

Иста цена како и за ракија во буриња, со додаток по 1 литар:

	Динари по 1 литар
За турање во шишиња и етикетање — — — — —	4,50
За наголемување на подвозот, употреба на амбалажа и кршење шишиња — — — — —	1,50
Вкупно	6.—

Цените од оваа точка важат само за оние количини на вино и ракија кои што се продаваат во трговијата по врзаните цени и во работничко-службеничките ресторанти. На кои работничко-службенички ресторанти ќе им се доделува вино и ракија по пониските единствени цени, одлучува Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ.

II. За виното и ракијата од родот на 1949 година, се одредуваат следни повисоки единствени (комерцијални) цени во продавањето на големо франко истоварната станица на купувачот, со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија:

1) Вино во буриња

	Динари по 1 малиган
I група — — — — —	6,30
II „ — — — — —	5,60
III „ — — — — —	4,90
IV „ — — — — —	4,20

2) Вино во шишиња

Иста цена како и за вино во буриња, со додаток по 1 литар:

	Динари по 1 литар
За турање во шишиња и етикетање — — — — —	3,50
За наголемен данок на промет на производи при продавањето на виното во шишиња — — — — —	5.—
За наголемување на подвозот, употреба на амбалажа и кршење шишиња — — — — —	0,80
Вкупно	9,30

3) Ракија во буриња

	Динари по 1' во литар
Мека ракија (до 40° јака) — —	4,20
Љута ракија (преку 40° јака) — —	4,40

4) Ракија во шишиња

Иста цена како и за ракија во буриња, со додаток по 1 литар:

	Динари по 1 литар
За турање во шишиња и етикетирање — — — — —	4,50
За наголемување на подвозот, употреба на амбалажа и кршење шишиња — — — — —	1,50
Вкупно	6.—

III. За вино од сите групи, доколку се специјални видови и специјално одгледани, покрај цените од точ. I и II од оваа решение можат да се засметат посебни додатоци за специјалниот квалитет на виното.

Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ и Министерот на земјоделството на ФНРЈ ќе донесат посебно напатствие со кое што ќе се предвиди: за кои видови и квалитети на вино и на кој начин ќе се признава засметувањето на тие посебни додатоци за специјален квалитет на виното, ќе ги предвидат органите што се надлежни за то признавање и ќе ја одредат висината на тие посебни додатоци за специјалниот квалитет на виното.

IV. — За сите вина од племенити лози што не се за конзум (болни и скисени), како и за вината од директно хибридни лози, на раѓањето, се одредува единствена цена во продавањето на големо од динари 1,40 по малиган.

Предните вина можат да се употребат само за изработка на дестилати.

V. — За вината од редот на 1948 година и од поранешните години, што се напълно одгледани, цените во продавањето на големо за вино во буриња од точ. I и II од оваа решение се наголемуваат за 10%. Поблиски прописи за тоа, како и за начинот за ставањето ознаки на староста, потеклото, малиганажата и др. вина, ќе пропишат согласно со посебно напатствие Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ и Министерот на земјоделството на ФНРЈ.

VI. — Цените од точ. I, II, III, IV и V од ова решение важат за сите продавачи на вино и ракија на големо, тие цени се подразбираат франко вагон, илеп или паравоз на истоварната станица на купувачот.

VII. — Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, со посебно задолжително напатствие ќе ја одреди структурата на единствените цени од точ. I, II, III, IV и V од ова решение и ќе пропишат начин за пресметувањето на поделните елементи од структурата на тие цени.

VIII. — Трговинските претпријатија на мало ќе формираат свои продавни цени на вино и ракија на следен начин:

1) На цените од точ. I, II, III и V од ова решение ќе засметуваат на име маржа за трговијата на мало, и тоа:

а) за вино динари 3,50 по 1 литар.

б) за ракија динари 4.— по 1 литар.

2) На цените од точ. I, II, III и V од ова решение, наголемува за износот на маржата од претходниот став, ќе ја додадат сите зависни трошкови од истоварната станица до своето стовариште (истоварување, товарење и превозење), во стварно платените износи.

Од одредените маржи трговските претпријатија на мало ги покриваат сите свои трошкови освен зависните трошкови.

IX. — Угостителските претпријатија ќе формираат свои продавни цени на мало за вино и ракија спрема прописите кои што важат за тие претпријатија.

Продавните цени на мало за вино и ракија во работничко-службеничките ресторанти ќе се одредат спрема посебното напатствие од претседателот на Комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ, во согласност со Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ.

X. — Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1693

8 февруари 1950 година

Белград

Претседател
на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ,

Борис Кидрич, с. р.

Министер на трговијата и снабдувањето
на ФНРЈ,

Осман Карабеговиќ, с. р.

125.

ИСПРАВКА

НА ПОЕДИНИ ГРЕШКИ ВО ПЕЧАТЕНИОТ ТЕКСТ НА УКАЗОТ ЗА ПОДЕЛБА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ИЗБОРНИ ОКОЛИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ НА ИЗБОРИТЕ РАСПИШАНИ ЗА 26 МАРТ 1950 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ БР. 8 ОД 2 ФЕВРУАРИ 1950 ГОДИНА)

После сравнувањето на изворниот текст на Указот за поделбата на територијата на Федеративна Народна Република Југославија на изборни околии за избирање народни пратеници за Сојузното векје на Народната скупштина на ФНРЈ на изборите што се расписани за 26 март 1950 година и текстот на истиот указ што е објавен во службениот лист на ФНРЈ бр. 8 од 2 февруари 1950 година, во печатениот текст се утврдени некои грешки и тоа:

1) под бр. 290 и 291 изборни околии Птуј — левиот брег и Птуј — десниот брег, погрешно се отпечатени имињата на некои места, а некои места погрешно се внесени во една место во друга изборна околија. Правилниот текст гласи:

„290. Изборната околија Птуј — левиот брег — го опфаќа правот Птуј и подрачјето на месните народни одбори: Винечки врх, Брезовци, Буковци, Дорнава, Форми, Горишница, Јуришеви, Јуришници, Кичар, Попершнице, Марковци, Местни врх, Мезговци, Мешкањци, Обреж, Ормож, Панице, Павлови, Догорци, Подвинци, Поланшак, Рогозница, Сакушак, Сеотрже, Соботинци, Сединци, Спужа, Среднече, Стојници, Шаловци, Трновека вас, Велика Недеља, Витомарци, Бурберг, Забовци, Славина, Боровци, Гајевци, Цветковци, Дестерник, Грајена, Хум, Јанежевци, Лешница, Левањци, Среза Птуј“.

„291. Изборната околија Птуј — десниот брег — го опфаќа подрачјето на месните народни одбори: Црковце, Цркулање, Долена Горењски врх, Градишче, Грушковец, Грушковје, Хајдина, Лапцова вас, Лесковец, Мајски врх, Мајшперк, Наралје, Нова црков, Парадиж, Плетерје, Подлекник, Птујска гора, Родни врх, Седлашек, Села, Словења вас, Старше, Стоперце, Скоришњак, Слатина, Св. Марјета, Св. Ловрени, Св. Вид, Шикол, Тржец—Јуровци, Туршки врх, Велика Варница, Заврч, Жетале, Среза Птуј“.

2) Под бр. 139. Изборната околија сомборска II, изоставени се зборовите „и град Апатин“. Правилниот текст гласи:

„139. Изборната околија сомборска II — го опфаќа подрачјето на месните народни одбори, што не се опфатени со изборната околија сомборска I и градот Апатин“.

3) Под бр. 182. Изборната околица Вараждин II — треба да се изостави местото „Калничка Капела“, кое што да се пренесе во „Изборната околица Вараждин I“ (Бр. 181).

4) Под бр. 178—179. Изборната околица Бјеловар I и Изборната околица Бјеловар II, местото Гудовац преминува во изборната околица Бјеловар II, а местото Предавец во Изборната околица Бјеловар I.

С. бр. 155

13 февруари 1950 година

Белград

Од Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ

Го застапува Секретарот
Потпретседателот,
Моша Пијаде, с. р.

126.

Врз основа на чл. 17 од Законот за избирање народни пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното веќе и Веќето на народите) Сојузната изборна комисија на својата седница од 17 февруари 1950 година по предлог на Изборната комисија на Народната Република Србија, донесе:

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРАЊЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ

1) Во околицката изборна комисија за Изборната околица Пожешко-црногорска на упразнетите места на секретарот на изборната комисија и неговиот заменик се назначува за секретар на Околицката изборна комисија Милорадович Исидор, службеник на Околицкиот суд во Пожега, а за заменик на секретарот Радоеваљевич Момчило, од Косјерич;

2) Во околицката изборна комисија за Изборната околица штавичка на упразнетите места на член на изборната комисија и негов заменик се назначува за член на околицката изборна комисија Сташевич Љубинко, земјоделец од Поп, а за заменик на членот Кријештарац Алија, работник од Тутин.

3) Решението на Сојузната изборна комисија за назначување околицки изборни комисији за избирање народни пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ бр. 12 од 5 февруари 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 9/50) се менува дотолку што во изборната комисија за Изборната околица рачанска се означува седиште во Баниа Башта а на изборната комисија за изборната околица кључко-поречка во Доњи Миланови.

Бр. 45

17 февруари 1950 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,
Марјан Вивода, с. р.

Претседател,
Витомир Петровиќ, с. р.

127.

Врз основа на изрештајот на изборната комисија на Народна Република Србија бр. 47 од 11 февруари 1950 година утврдено е дека во предлогот за назначување на околицки изборни комисији на изборната околица на град Чачак и изборната околица Љубишко-трнавска, што е испратен до Сојузната изборна комисија на 5 февруари 1950 година во претписувањето се поткрала грешка. Изборната комисија за град Чачак да е означена погрешно како Изборна комисија за околицката Љубишко-трнавска и обратно.

Сојузната изборна комисија, со оглед на правилот предлог на Изборната комисија на Народна Република Србија, дава следна

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕТО НА ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБОРИТЕ НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ БР. 12 ОД 5 ФЕВРУАРИ 1950 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ БР. 9/50)

Изборната комисија за изборната околица град Чачак е онаа изборна комисија која што поради поменатата грешка е означена како изборна комисија за изборната околица Љубишко-трнавска со седиште во Чачак.

Изборна комисија за изборната околица Љубишко-трнавска е онаа изборна комисија која што поради горе наведената грешка е означена како изборна комисија за изборната околица град Чачак.

Бр. 39

13 февруари 1950 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,
Марјан Вивода, с. р.

Претседател,
Витомир Петровиќ, с. р.

Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ по извршеното сравнување со изборниот текст, установило дека во текстот на Решението за одредување процентот за пресметување доприносот за фондот на раководството на државните трговски претпријатија, објавено во „Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 2 од 11 јануари 1950 година, се поткрала долу наведената грешка и дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДОПРИНОСОТ ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО НА ДРЖАВНИТЕ ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Во точ. I под 2) во вториот пасус, во седмиот ред наместо „0,010%“ треба да стои „0,01%“

Бр. 215. — од Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, 17 јануари 1950 година Белград.

ОДЛИКОВАНИЈА

Врз основа на членот 2 од Законот за ордените и медалите, а по предлог на Врховниот командант на оружаните сили на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

решил

за покажана храброст и стечени заслуги за народ во текот на Народноослободителната војна да се одликуваат

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ:

реа. поручник Визјак Јанежа Иван;
вој. обвезник Жнидар Влажа Јанеж.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

рез. поручник Бизјак Јанеза Иван;
 рез. потпоручник Жеж Луке Алојзиј;
 рез. заставник Кржисник Франца Стефан;
 вој. обвезник Архар Јанеза Виктор;
 Бартоловић Олга;
 вој. обвезници: Бох Франца Рафаел, Бизјак Јо-
 жета Леополд, Јеленц Карела Карел, Кристанц Јоже-
 та Јанез, Куљат Јожефа Изидор, Ликозар Јанеза Алојз,
 Меде Леополда Коза и Печавар Јожега Соња;
 Петров Стојанка;
 вој. обвезник Рамадановић Кадри Фето;
 Стрншица Јожега Рожалија;
 вој. обвезник Студен Петра Франц;
 Славец Штефана Мара;
 вој. обвезници: Смид Михаела Филип и Толар Јер-
 неја Рудолф;
 Трнин Ј. Марија;
 вој. обвезници: Вогрић Франца Јакоб и Жнидар
 Блажа Јанез.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

вој. обвезници: Алић Михаела Франц и Архар Ја-
 нез Виктор;
 Алојсић Катица;
 вој. обвезници: Бизјак Јожега Игнац, Брвар Јанеза
 Јанез, Бонцел Антона Франц, Бох Франца Рафаел,
 Богатај Јожефа Цирил и Бертонцел Франца Франц;
 Бартоловић Олга;
 вој. обвезници: Битежник Јожефа Јожеф, Чујец
 Јанеза Иван, Дракоблер Јанеза Лудвик, Демшар Ја-
 нез Венцел, Густер Антона Франц, Гондић Ивана Ју-
 ст, Грошел Матевжа Франц, Хартхер Мартина Бранко,
 Јеленц Јанеза Лојзе, Јеленц Карла Карел, Каштрун Ја-
 нез Ручи, Кермел Јакоба Франц, Корадин Франца
 Алојз и Кордеж Јожефа Алојз;
 Клинар Драгутина Квета;
 вој. обвезници: Кошњек Ивана Антон, Козлевчар
 Милана Франц, Кокир Јакоба Јожефа, Краљ Франца
 Јанез, Кристанц Јожега Јанез, Кристофел Антона Па-
 вел, Куљат Јожефа Изидор, Крижај Миха Франц, Кри-
 жнар Антона Виктор, Кошник Петра Јуриј, Кос Јако-
 ба Макс, Кос Ивана Цига, Лапања Андреја Мирко,
 Лавстек Франца Антон, Ликозар Јанеза Алојз, Ликосар
 Јанеза Миха, Луканц Јанеза Јанез, Лузнар Јожега Фран-
 ц, Маловрх Антона Валент, Манфреда Франца Славко,
 Месец Јанеза Винко, Мршек Матије Стане, Нартник Ја-
 нез Франц, Пернуш Игнаца Винко, Печавар Јожега
 Соња, Петров Стојанка, Пухар Леополда Франц, Пле-
 ванц Јожега Франц, Радеш Тулар Иванка, Равник Ја-
 нез Валентин, Розман Јожега Франц, Розман Јанеза
 Павел, Стопар Јанеза Јанез, Студен Петра Франц, Стр-
 ншица Јожега Розалија, Шајн Антона Стане, Шкрапиц
 Јакоба Виктор, Шкољ Ангелинова Аница, Смајдек Ал-
 берта Алберт, Смид Михаела Филип, Смид Фердинанда
 Јоже, Солар Матевжа Блаж, Штурм Јернеја Јанез, Шт-
 урм Јакоба Винко, Штефе Матевжа Франц, Тавчар Ја-
 нез Јанко, Телар Јернеја Рудолф, Трнин Ј. Марија, Ур-
 банц Алојза Јоже, Веингел Антона Цирил, Водопивец
 Ивана Макс, Вогрић Франца Јакоб, Враничар Франца
 Франц, Вртачић Јожега Иван, Заврл Алојза Алојз, Зел-
 ник Антона Јанез и Зупан Франца Алеш.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

рез. водник Неглић Франца Игнац;
 рез. десетари: Лончар Игнаца Милан, Ситар Јане-
 за Јанез и Смолеј Приможа Виктор;
 вој. обвезници: Алић Михаела Иван, Арнеж Јанеза
 Иван, Алојсић Катица, Алић Михаела Франц, Ажман
 Марије Јанез, Ажман Симона Јанез, Ажман Михаел
 Бојан, Ажман Јанеза Адолф, Брвар Јанеза Јанез, Бон-
 цел Антона Франц, Богатај Јожефа Цирил, Битежник
 Јожефа Јожеф, Бертонцел Франца Франц, Будольф
 Милан, Брала Шиме Цилка, Брајковић Антона Стипе,
 Бида Антона Алојз, Бестер Алојза Јоже, Берник Јане-

за Франц, Берчић Јожега Карел, Бенчић Јожега Милан,
 Белец Мартин Грегор, Бечан Антона Франц и Бал-
 дерман Рудолфа Метел;

Бебер Антона Тончка;
 вој. обвезници: Цвикел Јожега Јоже, Церар Ја-
 нез Антон, Чијец Јанеза Иван, Дракоблер Јанеза
 Лудвик, Демшар Јанеза Венцел, Добре Јожега Стане,
 Ержен Јожега Франц, Гуштин Антона Франц и Франко
 Душан;

Фајфар Јанеза Славка и Фабјан Ивана Амалија;
 вој. обвезници: Франтар Винко Матија, Грошел
 Матевжа Франц, Годнић Ивана Јуст, Горјанц Франца
 Лудвик, Горник Алојза Алојз, Хартхер Мартина Бран-
 ко, Хафнар Јожега Данијел, Хафнар Леополда Леополд,
 Хиришенфелдер Јожефа Јожеф, Јеленц Јанеза Алојз,
 Јенколе Јожега Тоне, Јерше Франчишка Жарко, Кри-
 жаљ Миха Франц, Криштофел Антона Павел, Краљ
 Франца Јанез, Козлевчар Милана Франц, Кошњек И-
 вана Антон, Кордеж Јожефа Алојз, Корадин Франца
 Алојз и Косир Јакоба Јожефа;

Клинар Драгутина Квета;
 вој. обвезници: Кермел Јакоба Франц, Каштрун
 Јанеза Руди, Кркута Нежа Јоже, Курат Андреја Јо-
 жеф, Крамар Јанеза Андреј, Крамар Андреја Миха,
 Крељ Антона Петар, Кострун Лојзе, Кожељ Андреја
 Антон и Кошир Ловренца Јанез;

Кошир Едита, Кожељ Јанеза Цветка и Кордиш
 Михе Франчишка;

вој. обвезници: Кокаљ Франца Франц, Конц Миха-
 ела Јоже, Книфић Јанеза Јанез, Ките Ивана Јосип,
 Лузнар Јожега Франц, Луканц Јанеза Јанез, Ликосар
 Јанеза Миха, Левстек Франца Антон, Лапања Андреја,
 Мирко, Лавтар Алеша Малчи, Легат Игнаца Алојзиј,
 Ликар Петра Јанез, Логар Јожега Јанез, Луканц Ма-
 тевжа Матевж, Лахајнар Јернеја Виктор, Мршек Ма-
 тије Стане, Месец Јанеза Винко, Манфреда Франца
 Славко, Маловрх Антона Валентин, Михелић Јанеза
 Винко, Мохар Јожега Матија и Мрак Ивана Иван;

Мрак Антона Антонија;

вој. обвезници: Мравље Јурија Оскар, Мартелак
 Франца Матевж, Медвешчак Михале Ладислав, Меж-
 нар Андреја Франц, Мушић Јанеза Јанез, Мартник Ја-
 нез Франц, Надижовец Валентина Мирко, Наглић Јо-
 жефа Франц, Новак Јожега Милан, Пухар Леополда
 Франц, Пернуш Игнаца Винко, Плут Мартина Антон,
 Подар Франца Петар, Пожгај Вилема Едвард, Пре-
 стор Јакоба Франц, Претнар Јожега Јанез, Престоник
 Франца Јанез, Петерџел Јанеза Павел, Петринчић Фран-
 ца Јожице, Пелко Јанеза Франц, Облак Јожега Аница,
 Обрулек Антона Руди, Обрулек Франца Руди, Оман
 Франца Франц, Оман Антона Павла, Осел Франца Јо-
 же, Овсенек Јанеза Јанез, Розман Јожега Франц, Рав-
 чик Јанеза Валентин, Розман Ивана Иван и Розман
 Франца Леополд;

Радош Тодора Иванка;

вој. обвезник Рогољ Андреја Винко;

Пагон Јанеза Славка;

вој. обвезници: Цавлић Франца Цилка, Студен Ми-
 хаела Јанко, Сушник Франца Јожеф, Селко Франца
 Јубо, Штурм Јакоба Винко, Штурм Јернеја Јанез, Шо-
 лар Матевжа Блаж, Шмуд Фердинанда Јоже, Смајдек
 Алберта Алберт, Шкрљ Ангелинова Аница, Скрижанц
 Јакоба Виктор, Шајн Антона Стане, Штефе Матевжа
 Франц, Шубић Јакоба Јанез, Шубић Јожега Франц,
 Штуцин Ивана Игнац, Штрукељ Јакоба Кристјан, Шти-
 бел Јакоба Иван, Штекар Франца Антон, Штефе Франц
 Станислав, Штефе Алојзија Алојз, Шенк Јанеза Игнац,
 Шилар Мартина Павле, Тавчар Јанеза Јанко, Томше
 Јожефа Лудвик, Томц Игнаца Владимир, Тичар Фран-
 ца Јоже, Урбанц Алојза Јоже, Урбанц Марије Штефан,
 Урбанц Блажа Блаж, Урбанц Блажа Штефан, Вртачић
 Јожефа Иван, Враничар Франца Франц, Водопивец
 Ивана Макс, Веингел Антона Цирил, Видић Јанеза Ја-
 нез, Веховец Јожефа Алојзиј, Вебер Јанеза Франц, Ва-

Јавец Блажа Јанко, Зарник Јанеза Иван, Заплотник Франца Виктор и Заплотник Миха Валентин.

Бр. 225

8 август 1949 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др И. Рибар, с. р.

Вра-основа на членот 2 од Законот за ордените и медалите, а по предлог на Врховниот командант на оружаните сили на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

р е ш и л

за показана храброст, осведочена работа на остварување братство и единство меѓу нашите народи и стечени заслуги за народ во текот на Народноослободителната борба да се одликуваат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

рез. поручници: Пријател Јожета Јоже и Пуш Антона Антон;

рез. потпоручник Маролт Ангела Маријан.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

рез. поручници: Пуш Антона Антон и Скубић Франца Франц.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

рез. поручници: Липушек Алојза Цирил и Шмуц Лесполда Адолф;

рез. потпоручник Жужек Јанеза Антон;

рез. заставници: Јагодић Јожета Јоже и Неманић Антона Марија,

вој. обвезник Лушин Ивана Лудвик.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

рез. поручници: Бердајс Алојза Франц, Добовшек Јурија Херберт, Липушек Алојза Цирил и Рус Франца Јоже;

рез. потпоручници: Дебелак Јожета Иван, Јесих Валентина Валентин, Кравчар Јанеза Јоже, Пуркарт Јанеза Франц, Шкрњак Михаела Антон и Жужек Јанеза Антон;

рез. заставници: Дробнић Грегорија Алојз, Јанежић Антона Антон, Јагодић Јожета Јоже, Каплан Франца Франц, Ложар Алојза Алојз, Маринчек Јожета Алојз, Неманић Антона Марија, Пуркарт Алојза Иван и Забуковец Марије Антон;

рез. ст. водници: Кастелић Игнаца Игнац, Метлар Јожета Јоже и Забуковец Јанеза Иван;

рез. водници: Касталић Франца Франц и Шерјак Јанеза Иван;

вој. обвезници: Цимперман Антона Матија, Кристоф Јожета Игнац, Кадунц Франца Јоже, Лаврић Алојза Јоже, Лусин Ивана Лудвик, Перовшек Јакоба Јанез, Пуш Матевжа Винко, Рупар Јанеза Иван и Житник Мартина Мартин.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

рез. потпоручник Кравчар Јанеза Јоже;

рез. заставници: Дробнић Грегорија Алојз, Ложар Алојза Алојз, Пуркарт Алојза Иван и Рус Јожета Станко;

рез. ст. водници: Бартољ Јернеја Теодор, Коцман Антона Франц, Кавшек Јанеза Иван, Местник Јожета Алојзиј, Матјажић Франца Антон, Медвед Јоже Антон, Мустар Јожета Франц, Новак Антона Хинко, Просен Алојза Франц, Стрмоле Антона Стане, Тронтељ Јожета Цирил, Зајц Јожета Јоже и Згонц Брунота Бруно;

рез. водници: Брегар Алојза Карол, Кастелић Франца Франц, Маусер Јанеза Хенрих, Маролт Матијета Јоже, Носан Франца Иван, Пуркарт Јанеза Јанез, Скубић Франца Карле и Штиберник Јанеза Јанез;

рез. мл. водници: Каплан Јожета Фердинанд и Лаврић Франца Филип;

рез. десетари: Јагодић Јожета Антон и Прудић Антона Франц;

вој. обвезници: Бучар Јанеза Алојз, Боштјанчић Антона Антон, Бизјак Јожета Карол, Борштник Франца Франц, Бедене Јожета Лудвик, Цента Јожета Алојзиј, Цимпарман Антона Матија, Ерјавец Франца Алојз, Финец Јанеза Јанез, Грис Јанеза Антон, Галић Јанеза Франц, Грум Јанеза Иван, Хеглер Јожета Алојз, Хочевар Јожета Цирил, Јанежић Јанеза Иван, Јанежић Јожета Иван, Кос Јожета Ладос, Кристоф Јожета Игнац, Кордиш Франца Стане, Клеменчић Јанеза Иван, Кадунц Франца Јоже, Ловка Јанеза Антон, Лаврић Алојза Јоже, Мурн Антона Антон, Миклић Јанеза Јанез, Мехле Антона Антон и Марн Антона Франц;

Мољк Антона Тилка;

вој. обвезници: Новак Јожета Јоже, Хадрах Алојза Јоже, Новак Јожета Франц, Овсенек Јанеза Силвестер, Пуш Игнаца Франц, Паучник Валентина Франц, Петерлин Антона Алојз, Тотокар Мартина Алојз, Пуш Матевжа Винко, Перман Ивана Антон, Рус Марије Јанез, Рупар Јанеза Иван, Рупар Јожета Антон, Садар Игнаца Игнац, Степић Јанеза Јанез, Скубић Јожета Јанез, Селан Франца Карол, Скубић Михота Михаел, Смолеј Андреја Цирил, Шуштершић Францета Радо, Шеме Алојза Иван, Шерек Ивана Карол, Штеблај Јожета Стане, Шкуљ Јанеза Франц, Шуштершић Франца Иван, Томшић Игана Милан, Турк Јожефа Франц, Валентинчић Франца Јоже, Залетељ Алојза Август, Забуковец Францета Франц, Згонц Брунота Ладос и Житник Мартина Мартин.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

рез. ст. водници: Бартољ Јернеја Теодор, Коцман Антона Франц, Местник Јожета Алојз, Палчар Франца Франц, Просен Алојза Франц, Стрмоле Антона Стане, Тронтељ Јожета Цирил и Тронтељ Јакоба Јакоб;

рез. водници: Ахлин Франца Алојз, Брегар Алојза Карол, Пинец Алојза Јанеза, Миклић Јожета Марјан, Маусер Јанеза Хенрих, Маролт Матијета Јоже, Пуркарт Јанеза Јанез, Ремиц Јоже Јоже и Стрмоле Михота Алојз;

рез. мл. водници: Каплан Јожета Фердинанд и Пошвар Јожета Антон;

рез. десетари: Јагодић Јожета Антон, Прудић Антона Франц, Згонц Карола Франц, Бизјак Јожета Карол, Борштник Франца Франц, Бедене Јожета Лудвик, Бучар Јанеза Алојз, Цента Јожета Алојзиј, Цимперман Карола Франц, Рус Марије Јанез, Ерјавец Франца Алојз, Ерзножник Антона Алојз, Грум Јанеза Иван, Голић Јанеза Франц, Грис Јанеза Антон, Гребенц Ивана Милан, Грегорић Андреја Алојз, Хочевар Јожета Цирил, Хеглер Јожета Алојз, Хочевар Антона Иван, Јанежић Јожета Иван, Јанежић Јанеза Иван, Косак Јанеза Феликс, Клеменчић Јанеза Иван, Кордиш Франца Стане, Клавс Штефана Алојз, Ловка Јанеза Антон, Ловка Јанеза Станко и Марн Антона Франц;

Мољк Антона Тилка;

вој. обвезници: Мехле Антона Антон, Мирлић Јанеза Јанез, Морн Антона Антон, Маринчек Јанеза Станко, Новак Јожета Франц, Надрах Алојза Јоже, Новак Јожефа Јоже, Овсенек Јанеза Силвестер, Петерлин Антона Алојз, Потокар Мартина Алојз, Пирман Ивана Антон, Подлогар Јернеја Јоже, Ползељаник Ивана Иван, Петрић Ивана Иван, Паучник Валентина Франц, Перовшек Јакоба Јанез, Пуш Игнаца Франц, Перас Игнаца Августин, Петерлин Лудвика Светозар, Пуш Јожета Антон, Степић Јанеза Јанез, Скубић Јожета Јанез, Селан Франца Карол, Скубић Михота Михаел, Смолеј Ан-

дреја Цирил, Садар Игнаца Игнац, Стрле Франца Јанез, Серек Ивана Карол, Стеблај Јожета Стане, Шкуљ Јанеза Франц, Шуштершић Франца Иван, Шеме Алојза Иван, Шуштершић Францете Радо, Семров Штефана Антон, Томшић Ивана Милан, Турк Јожета Франц, Валентинић Франца Јоже, Згонц Брунота Ладо, Залетел Алојза Аугуст, Забуковец Францета Франц, Житник Мартина Јанез и Жмуц Јанеза Јоже.

Бр. 226

8 август 1949 година

Белград

Секретар,

М. Перуиичић, с. р.

Претседател,

др И. Рибар, с. р.

ИЗ СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службениот гласник на Народна Република Србија“ во бројот 56 од 31 декември 1949 година објавува:

Уредба за привременото финансирање на државните потреби на Народната Република Србија за периодот јануари—март 1950 година;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за данокот на доход;

Решение за пренесување раководството над државните установи од министерствата на обласните народни одбори;

Решение за пренесување раководството над државните установи од Министерството на земјоделството на Главниот извршен одбор на Народната окупштина на Автономната Покрајина Војводина и Обласниот извршен одбор на Обласниот народен одбор на Автономната Косовско-метохијска Област;

Решение за пренесување државните стопански претпријатија од надлежноста на Министерството на земјоделството во надлежност на обласните народни одбори;

Решение за укинувањето на санаториумот „Др. Миливојич“ во Врњачка Бања и санаториумот „Стражилово“ во Бања Ковиљача;

Решение за претворањето на пилжите и специјалните земјоделски школи во курсни земјоделски школи и бригадирско-тракторско школо;

Решение за укинувањето на Нижката ратарско школо во Футог, Специјалното ратарско-овоштарско школо во Прокупље и Специјалното ратарско школо во Шабац;

Решение за пресметувањето на Нижкото ветеринарско школо од Шабац во Воловиново;

Наредба за посебните архиви, расходи и приходи на Државната банка за кредитирање земјоделските задруги и комуналните банки.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

Во бројот 1 од 7 јануари 1950 година објавува:

Решение за височината на додатокот на гориво и мазиво на дозаселените норми нат рошење по време на зимото;

Наредба за доставување на месечни оперативни планови на работна сила и потребување за потрошачки карти.

„Народни новини“, службен лист на Народната Република Хрватска, во бројот 2 од 11 јануари 1950 година објавува:

Указ за свикувањето на Соборот на Народна Република Хрватска во трето војредно заседание.

Во бројот 3 од 18 јануари 1950 година објавува: **Правилник** за организацијата и работењето на градежните инспекции на подрачјето на Народната Република Хрватска.

Во бројот 4 од 21 јануари 1950 година објавува: **Закон** за државниот буџет за 1950 година; **Закон** за завршната сметка за 1948 година; **Закон** за дополнителниот републички буџет за 1948 година;

Закон за држењето и носењето на оружје; **Указ** за заклучувањето на III војредно заседание на Соборот на Народната Република Хрватска; **Указ** за измените на административно-територијалната поделба на Народната Република Хрватска.

СОДРЖАЈ:

	Страна
114. Општ закон за морскиот риболов — — —	285
115. Општ закон за државните архиви — — —	287
116. Задолжително толкување на членот 17 од Законот за државната арбитража — — —	289
117. Решение за продолжување важноста во економската 1949/50 година на прописите за пониските единствени продажни цени на големо на житариците, брашното, гризот, ржот, јачменот и овесот, што се пропишани за економската 1948/49 година — — —	289
118. Напатствије за пресметување и уплатување разлики од работот кој што се појавуваат кај производителните претпријатија и трговските претпријатија на големо — — —	289
119. Напатствије за работата и снабдувањето на школските куќи — — — — —	290
120. Наредба за ликвидација на неизмирените обврски од 1949 година — — — — —	292
121. Наредба за регулирање прометот со зарзават и овоштина — — — — —	292
122. Решение за преземање работите на Државниот завод за социјалното осигурување од страна на органите од ресорот на социјалните грижи — — — — —	293
123. Решение за маржите на откупот на индустриските растенија што се купуваат од производителите по одредените државни (врзани) цени — — — — —	294
124. Решение за продажните цени на виното и ракијата од јербата на 1949 и поранешните години — — — — —	295
125. Исправка на некој прешик во печатениот текст на Указот за поделба на територијата на Федеративна Народна Република Југославија на избирачки околии за избор на народни пратеници за Сојузното веќе на Народната скупштина на ФНРЈ на изборите расписани за 26 март 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 8 од 2 февруари 1950 година) — — — — —	296
126. Решение за измена на Решението за назначување околиски избирачки комисии за избирање на народни пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ — — — — —	297
127. Исправка на Решението на Сојузната избирачка комисија за назначување на околиски избирачки комисии за избирање на народни пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ бр. 12 од 5 февруари 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 9/50) — — — — —	297
Исправка на решението за одредување проц. за пресметување на допр. за фондот на раковод. на држ. трговски претпријатија	297